

**Декларација наместо сертификации (само-сертификација)      Мод. МИ-Имм-АУТ-01**

Во согласност со Д.П.Р. н. 445 од 28.12.2000 А

Јас, потпишаното (име и презиме) \_\_\_\_\_

Роден \_\_\_\_\_ Пров. \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ жител/дом во \_\_\_\_\_ Пров. \_\_\_\_\_

на виа/пјаца \_\_\_\_\_ Н. \_\_\_\_\_

**Свесни за кривичните санкции во случај на лажни декларации и следствено на заплenuвање на сите добиени бенефиции (согласно членовите 75 и 76 од Претседателскиот декрет 445/2000) под нивна одговорност**

**СОСТОЈБИ**

да се роди во \_\_\_\_\_ Пров. \_\_\_\_\_

да бидеш резидент во Општина \_\_\_\_\_

Улица/Пјаца \_\_\_\_\_ Н. \_\_\_\_\_

дека семејниот статус е составен, покрај мене, од следниве лица:

Презиме и име	ДАТУМ НА РАЃАЊЕ	МЕСТО НА РАЃАЊЕ	ИЗВЕШТАЈ НА РОДСТВО

да бидеш италијански граѓанин

да бидам граѓанин \_\_\_\_\_

да уживаме граѓански и политички права

Да бидеме:       Самохрана девојка       на слободна држава

да бидеш оженет со \_\_\_\_\_

да бидеш вдовица или вдовец на \_\_\_\_\_

Разведен си од \_\_\_\_\_

Да бидам уште жив.

Дека моето дете по име \_\_\_\_\_ е родено на \_\_\_\_\_

во \_\_\_\_\_ Пров. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

кој починал на \_\_\_\_\_ датум (презиме, име и семејна врска)

\_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_

да биде запишано во следниот Регистар или листата што ја чува јавната администрација

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ да припаѓаат на професионалната асоцијација на \_\_\_\_\_

да ги поседува следните qualification \_\_\_\_\_

Издаден од училиштето/универзитетскиот \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_

да ги поведеме следните испити \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ училиштето/универзитетскиот

да ја поседува следната професионална квалификација, специјализација, квалификација, обука, освежување и техничка квалификација \_\_\_\_\_

дека нивниот приход или економска состојба, вклучувајќи ги и за целите на давање на бенефиции од било кој вид предвидени

За \_\_\_\_\_ посебните закони, за \_\_\_\_\_ годината \_\_\_\_\_ е follows \_\_\_\_\_

да ги исполнил специфичните придонесни обврски за платен износ од \_\_\_\_\_

Твојот даночен код \_\_\_\_\_

Вашиот ДДВ број или било какви податоци во архивата на даночниот регистар \_\_\_\_\_

Моментално сте невработени  , пензионирани сте со пензиска категорија \_\_\_\_\_

да бидеш студент на училиштето/универзитетскиот \_\_\_\_\_

да биде законски застапник на физички или правни лица, старател, куратор и слични \_\_\_\_\_

да се регистрираат во здруженија или социјални формации од било каков вид \_\_\_\_\_

да се најдам себеси, за воени цели, во позицијата на \_\_\_\_\_

*(чекајќи го повикот, отпуштен за крајот на терминот, реформиран, ослободен, ослободен, одложен од di \_\_\_\_\_ причини, да служел како цивилна замена како свесен приговорник)*

дека не сум свесен за ниту една кривична постапка против мене.

дека има во тек кривична постапка пред \_\_\_\_\_ за \_\_\_\_\_

да не биде осуден за никакви кривични дела, дури и како резултат на казни за преговарање и кривични пресуди

да ги има пријавено следниве осуди (исто така укажуваат на оние кои не се конечни, а за секој од нив дали се конечни или не):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

додека во регистрите за граѓански статус на Општината \_\_\_\_\_ се чини дека \_\_\_\_\_

дека не се во состојба на ликвидација или банкрот и дека не поднеле барање за аранжман со кредиторите

Потпишаните, исто така, изјавуваат дека се информирани, согласно Законскиот декрет бр. 196/2003 (код во врска со заштитата на личните податоци) и Регулативата на ЕУ бр. 679/2016 дека собраните лични податоци ќе бидат обработени, вклучително и со ИТ алатки, исклучиво во контекст на постапката за која е направена оваа декларација.

Датум

Читлив потпис на декларатот

Оваа декларација не бара автентикација на потписот и ги заменува сите намери и цели нормалните сертификации потребни или наменети за јавна администрација, како и за менаџерите на јавните услуги и приватните лица кои го дозволуваат тоа. **Во случај на лажна декларација, декларатот, исто така, ќе биде казнет за кривични дела.**

**Извадок од Д.П.Р. н. 445/2000: Уметност. 38 Процедури за испраќање и потпишување на апликации – [...]** 3. Апликациите и декларациите со цел да бидат поднесени до органите на јавната администрација или до менаџерите или операторите на јавни услуги **се потпишани од страна на засегнатото лице во присуство на вработениот задолжен или потпишан и поднесени заедно со несертифицирана фотокопија на идентитетски документ на потписникот.** Фотостат копија од документот се става во досието. Копија од апликацијата потпишана од заинтересираната страна и копија од документот за идентитет може да се испрати електронски; [...] **Уметност. 47 Декларација наместо изјава** - 1. Потврдата во врска со

**Со учтивост, неофицијален превод - Важи само италијанската верзија**

статусот, личните квалитети или фактите за кои засегнатото лице е директно запознаено, се заменува со декларација направена и потпишана од страна на засегнатото лице во согласност со процедурите пропишани во членот 38. 2. Декларацијата направена во сопствен интерес на декларатора може да се однесува и на државите, личните квалитети и факти кои се однесуваат на други лица од кои тој има директно знаење. 3. Без да се оневозможуваат исклучоците кои се јасно предвидени со законот, во односите со јавната администрација и со концесионерите на јавните услуги, сите држави, лични квалитети и факти кои не се јасно означени во членот 46, се докажуваат од страна на засегнатото лице со декларација со цел да се даде изјава. 4. Освен ако законот не предвидува дека извештајот до Управата за судска полиција е неопходен предуслов за активирање на административната процедура за издавање на дупликатни документи за идентификација или во секој случај заверка на личниот статус и квалитетите на засегнатото лице, губењето на самите документи се докажува од страна на лицето кое бара дубликат со помош на замена декларација. **Уметност. 75 Конфискација на бенефиции** - 1. Без да се нарушуваат одредбите на членот 76, ако проверката наведена во членот 71 ја открие неистинитоста на содржината на декларацијата, деклараторот ги одзема сите бенефиции што произлегуваат од мерката издадена врз основа на неистинитата декларација. 1-бис. Лажната декларација, исто така, доведува до одземање на сите веќе платени бенефиции, како и забрана за пристап до придонеси, заеми и објекти за период од 2 години од кога администрацијата го усвоила актот за заплenuвање. Сепак, интервенциите, вклучувајќи ги и економските, во корист на малолетниците и за семејните и социјалните ситуации на одредени тешкотии остануваат цврсти.

**Уметност 76 Кривични одредби** - 1. Секое лице кое дава лажни изјави, формира лажни документи или ги користи во случаите предвидени во овој консолидиран закон се казнува во согласност со Кривичниот законик и посебните закони на оваа тема. ((Казната која обично е предвидено во Кривичниот законик е зголемена од една третина на една половина. 2. Изработката на документ кој содржи податоци кои повеќе не одговараат на вистината е еквивалентно на користење на лажен документ. 3. Клеветите направени согласно членовите 46 и 47 и декларациите направени во име на лицата од членот 4, параграф 2 се сметаат за предадени на јавен службеник.